



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	07.03. 2014 ГОДИНА БРОЈ 02 - 2014 ГОДИНА ДОЛНЕНИ	Жиро-ска 300020000212077 Д.Б.6021067000004 Тел: 048/453-210
--	--	---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За измена и дополнувања на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година

1. Се прогласува, Одлука за измена и дополнувања на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година бр.07-420/3 донесена од советот на општина Долнени на ден 28.02.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-470/1
07.03.2014 год.

Градоначалник
Д-р Боше Милошески
Долнени.

О Д Л У К А

За измени и дополнувања на одлуката за извршување на буџетот за 2014 година

Член 1

Со оваа Одлука се вршат измени и дополнувања на Одлуката за извршување на буџетот на општина Долнени за 2014 година заведена под бр.07-1877/2 од 25.12.2013 година.

Член 2

Во одлуката за извршување на Буџетот на општина Долнени за 2014 година (Сл. гласник на општина Долнени бр. 13/2013) се врши дополнување во дел од Член 10 со следново: На претседателот на Советот на општината, за раководењето и организирањето на работата на советот, надоместокот за присуство на седницата се зголемува 30%. Месечниот за присуство на седницата на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седницата на советот. Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува, доколку членот на советот не

присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

Член 3

Во член 17 зборовите "Агенцијата за државни службеници" се заменуваат со „Министерство за информатичко општество и администрација.

Член 4

Оваа одлука ќе се објави во Сл. гласник на општина Долнени. Одредбите на оваа одлука ќе се применуваат од 01.01.2014 година.

Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Долнени за извршниот период за квартал од 01.01.2013 година до 31.12.2013 година.

1. Се прогласува, Одлука за квартален извештај за извршување на буџетот за општина Долнени за извршниот период за квартал од 01.01.2013 година до 31.12.2013 година донесена од советот на општина Долнени на ден 28.02.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-470/2
07.03.2014 год.

Градоначалник
Д-р Боше Милошески с.р
Долнени

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За утврдување на места за Избирачки плакати во општина Долнени за Претседателските избори 2014 година

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на места за избирачки плакати во општина Долнени за претседателските избори 2014 година бр.07-420/4 донесена од советот на општина Долнени на ден 28.02.2014 година.
2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр.08-470/3
07.03.2014 год.

Градоначалник
Д.р Боше Милошески с.р
Долнени

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) а согласно член 28 став 1 алинеа 43 од Статутот на општина Долнени („Сл.Гласник на општина Долнени“ бр.08/05) советот на општина Долнени на седницата одржана на ден _____ год. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За утврдување на места за Избирачки плакати во општина Долнени

За Претседателските избори 2014 година

Член 1

За претседателските избори 2014 год. се одредуваат места за поставување на Изборни плакати во населените места во општина Долнени и тоа на сите видни места од јавен карактер освен во местото каде ќе се врши гласањето во населеното место.

Член 2

Поставувањето на изборните плакати ќе се врши во следните населени места:

Бело поле, Браилово, Вранче, Горносело, Гостиражни, Долгаец, Дреновци, Дупјачани, Десово, Дебреште, Долнени, Зрзе, Забрчани, Заполжани, Кутлешево, Кошино, Костинци, Лажани, Маргари, Пешталеве, Новоселани, Небрегово, Ропотово, Рилево, Стровија, Сенокос, Средорек, Сарандиново, Секирци, Сливје, Слепче, Црнилиште, Житоше, Локвени, Мало Мраморани.

Член 3

Поставувањето на изборните плакати за Претседателските избори 2014 год. е без надоместок на комунални такси.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на незиното донесување а ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Претседател на Советот
на општина Долнени
Хусеин Хасановиќ с.р